

20101452972

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И  
ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

2010 . 28

. 07-4458/1  
28 2010

Горге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ  
СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО  
КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

1  
(„ : “  
98/2008), 2 1 :  
” ” ”  
” ;“  
5 2 5- , :  
”  
5-  
”

15 1 5 3 „“  
6 .

20 1 7 4 : „“  
: „“

23 4 : „ ,  
“ .

27 2 „ “ 6 „“  
7

8  
“ . ”